

Содржина:

Вовед, 7–9.

Preface, 10–12.

I. Структурата на македонскиот јазик:

Разликувањето на македонските глаголски парадигми со помошните глаголи *сум* и *има*, 13–16.

За сложените минати времиња во диховскиот говор во споредба со македонскиот литературен јазик и со другите дијалекти, 17–25.

Применетата лингвистика и македонските глаголски категории, 27–32.

II. Македонскиот јазик и другите балкански јазици:

Некои забелешки за индиректниот говор и прекажувањето во македонскиот и албанскиот јазик, 33–41.

Типологијата на употребата на *да* во балканските јазици, 43–52.

Потчинет вид во македонскиот и другите балкански јазици, 53–59.

Употреба на глаголските времиња во македонските и други балкански гномски изрази, 61–70.

Удвојувањето на објектот на Балканот во минатото и денес, 71–82.

Дијалектна основа, варијација и кодификацијата на балканските литературни јазици: албанскиот, бугарскиот, македонскиот, ромскиот, 83–89.

Граматализијата на балканизмите во македонскиот јазик, 91–97.

Диференцијација на македонскиот и бугарскиот јазик во балкански контекст, 99–107.

Македонскиот јазик спрема рускиот и бугарскиот: вид, време и модалност, 109–122.

III. Јазик и идентитет:

Значењето на македонскиот јазик за балканската лингвистика и неговата афирмација на меѓународното ниво, 123–128.

Блаже Конески и северноамериканската лингвистика, 129–138.

Модерниот македонски стандарден јазик и неговата врска со модерниот македонски идентитет, 139–169.

За дијалектолошките работи: Мисирков, Пулевски и Теодоров-Балан, 171–175.

Набљудувајќи ги набљудувачите: јазикот, етнитетот и моќта во Македонија за време на пописот во 1994 година и потоа, 177–200.

Појавата на повеќејазичноста кај Марко Цепенков, 201–205.

Културно-јазичните појави кај Ѓорѓи Пулевски, 207–210.

Библиографија, 211–234.

Извори, 235–236.